

| Прилог 3. Предметна програма од прв циклус на студии | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ |
| 2. | Код | |
| 3. | Студиска програма | Дипломиран криминалист |
| 4. | Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел) | Факултет за безбедност Скопје |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус универзитетски студии |
| 6. | Академска година / семестар | IV година и VII семестар |
| 7. | Број на ЕКТС кредити | |
| 8. | Наставник | Проф. д-р Цане Мојаноски |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Редовен или вонреден студент кој согласно Правилата за студирање на Универзитетот се стекнал со право за упис во II година на студии, кој редовно ги извршува обврските утврдени со Правилата за студирање и оваа студиска програма |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции) | Студентот знае за содржината на поимот политички систем. Ја распознава структурата на власта. Ги знае облиците на организација на власта. Ги познава доминантните пшолитички системи во светот. Ја знае положбата на одделни органи и умее да разликува надлежностите на истите |
| 11. | Содржина на предметната програма | <p>Политиката и политичка наука; Политика како дел од стварноста. Основни воведни поими: политика, заедница, судир, моќ, власт, авторитет, легитимитет, легалитет, држава, политички процес, политички систем; Политички систем: поим, класификации типологии</p> <p>Либерална демократија; Раѓање развој на модерното граѓанско општество. Модернизација и демократизација. Либерализмот и конкурентските идеологии на модерното време. Либерално сфаќање на слободата, државата, правото, демократијата; Политичките процеси и субјектите: интересни групи, политички партии, избори и изборни системи, јавно мислење, политички институции, претставничка демократија и поделба на власта: парламентарна, извршна власт, судска власт; Политичкиот систем на Велика Британија - организација на власта (парламентарен облик на поделбата власта): монарх, парламент, кабинет (влада); Политичкиот систем на Канада и Австралија; Политичкиот систем на САД - организација власта (претседателски облик на поделбата на власта): конгрес, претседател, Врховен суд, Политичкиот систем на Француската Петта република - организација на власта (мешовит парламентарно-претседателски облик на поделбата на власта): парламент, влада, претседател на републиката; Политичкиот систем на Германија - организација на власта (посебно: пост-тоталитарен демократски инжињеринг). Политичкиот систем на Швајцарија -</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| | | <p>конвентски систем; Политичкиот систем на Кина; Политичките системи на неразвиените земји Африка, Јужна Америка и исламските земји; Савремениот свет и современи политички системи по студента војна: Основните поими на теоријата на светскиот систем; Постстудената војна: вишок или кусок на демократија; капитализам, социјализам, комунизам, посткомунизам Тоталитаризмот на XX век: комунизмот и фашизмот; посттоталитарните општества и системи. Европа и посткомунистичките општества и транзицијата Демократската, посткомунистичката транзиција и консолидација; искуставата и моделите на демократска транзиција и консолидација во: Германија, Јужна Америка; Европа: Источна (Чехословачка, Полска, Унгарија) и Југоисточна Европа (постјугословенските земји, Романија, Бугарија, Албанија)</p> | | |
| 12 | Методи на учење | | | |
| 13 | Вкупен расположив фонд на време | 135 часови | | |
| 14 | Распределба на расположивото време | 45 предавања, вежби и практична работа и 90 састојно учење | | |
| 15 | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања-теоретска настава | 30 часови |
| | | 15.2 | Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови |
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 5 часови |
| | | 16.2 | Самостојни задачи | 90 часови |
| 17. | Начин на оценување | | | |
| | 17.1. | Тестови | 80 бодови | |
| | 17.2. | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 10 бодови | |
| | 17.3. | Активност и учество | 10 бодови | |
| 18 | Критериуми за оценување (бодови / оцена) | | до 50 бода | 5(пет) (F) |
| | | | Од 51 до 60 бода | 6(шест) (E) |
| | | | Од 61 до 70 бода | 7(седум) (D) |
| | | | Од 71 до 80 бода | 8(осум) (C) |
| | | | Од 81 до 90 бода | 9(девет) (B) |
| | | | Од 91 до 100 бода | 10(десет) (A) |

| | | |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Успешно положени два колоквиуми или завршен испит и изработена проектна задача |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик |
| 21 | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалвација на час, подрачје и семестар |

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22. | Литература | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | |
| | | Ред.бр. | Автори | Наслов | Издавач/година |
| | | 1. | Џовани Сартори | Компаративен уставен инженеринг – истражување на структурите, иницијативите и исходите, | Табернакул, 2008 |
| | | 2. | Оливије Диамел | Уставно право – демократиите | |
| | | 3. | Доменик Турен | Уставно право | Ars Lamina, 2012 |
| | | 4. | Цане Мојаноски | Современи политички системи | Издание во подготовка |
| | | | | | |
| | 22.2. | Дополнителна литература | | | |
| | | Ред.бр. | Автори | Наслов | Издавач/година |
| | | 1. | Ги Антонети | Современа политичка и општествена историја | Alamina 2011 |
| | | 2. | Pavle, Jovanović , Nenad Dimitrijević , i Milan Popović , | <i>Savremeni politički sistemi</i> | Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 1998 |
| | | 3. | | Uparedni politički sistemi | Savremena administracija, Beograd, 1983 |
| | | 4. | Najdan Pašić | Uparedni politički sistemi; | Savremena administracija; Beograd, 1986 |
| | | 5. | Sartori, Giovanni | <i>Comparative Constitutional Engineering</i> | MacMillan, London, 1994 |
| | 6. | George Schopflin, | <i>Politics in Eastern Europe 1945-1992</i> | Blackwell Publishers, Oxford, 1992 | |
| | 7. | Денко Малески | Современи политички системи | Студентски збор Скопје, 1986 | |